


- ЛЕГЕНДА**
- Граница на КП
 - Жичана ограда
 - Објект
 - Бетонска ограда
 - Објект нов
 - Асфалтиран пат
 - Кота
 - Канализациска мрежа- Шахта
 - Граница на плански опфат
 - Бетонска бандера
 - Опфат за ажурирање
 - Дрвена бандера
 - Број на КП
 - Хидрант
 - Ормар- Броила за ЕЕ



Табела со нумерички показатели на проектниот опфат согласно Извод од план

2437/1	КЛАСА НА НАМЕНА	ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕБА (m ²)	ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕБА (m ²)	ВКУПНА ЕТАЖНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕБЕ	КАТНОСТ	МАКСИМАЛНА ВИСОКИНА НА ВЕНЕЦ (m)	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДНОСТ (%)	КОЕФИЦИЕНТ ИСКОРПИСТЕНОСТ (K)
	A1 - Домување во стамбени куќи	743	371.5	1114.5	P+2+Pk	10.20	50%	1.5

Табела со нумерички показатели согласно УП за село за формирање на градежна парцела


1	743	335	1005	A1.1 - стамбени куќи - слободностоечки	P+2	10.20	1.35	45.1%
ВКУПНО								
		335						45.1%

Споредбени нумерички показатели согласно разработка на градежна парцела

ГП 1 (ДЕЛ ОД КП 2437/1)	КЛАСА НА НАМЕНА	ПОВРШИНА (m ²)	ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕБА (m ²)	ВКУПНА ЕТАЖНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕБЕ	КАТНОСТ	МАКСИМАЛНА ВИСОКИНА НА ВЕНЕЦ (m)	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДНОСТ (%)	КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРПИСТЕНОСТ (K)
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА С.СИНГЕЛИК (Одлука 09-4746/28 од 21.12.2015)	A1.1 - стамбени куќи - слободностоечки	743	371.5	1114.5	P+2+Pk	10.20	50%	1.50
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ СОГЛАСНО УП ЗА СЕЛО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	A1.1 - стамбени куќи - слободностоечки	743	335	1005	P+2	10.20	45.1%	1.35

Табела со нумерички показатели за градбено проектно опфат

1	743	335	1005	A1.1 - стамбени куќи - слободностоечки	P+2	10.20	1.35	45.1%
ВКУПНО								
		335						45.1%



РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1104 (СОБИРНА УЛИЦА АНТОН ПОПОВ СОГЛАСНО ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ 2012)

Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела со намена А1.1 - стамбени куќи-слободностоечки на дел од КП 2437/1, КО Сингелик 2 согласно ОА за с.Сингелик (Одлука 09-4746/28 од 21.12.2015), Општина Гази Баба - Скопје

ПРОЕКТЕН ОПФАТ = 743 m²

ПЛАНСКИ ДЕЛ 1 : 1000

ЛЕГЕНДА

Граница на проектниот опфат	Коридор на сообраќајница дефиниран со ГУП на град Скопје (2012-2022)	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Регулациона линија	Сообраќајна инфраструктура по општ акт	Одводна мрежа
Граница на градежна парцела	РП на сообраќајница по ГУП	ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Градежна линија	Е1 координатна инфраструктура	Постоечки водовод
Влез/излез од објект	Влез/излез од објект	Планиран водовод
Нумерација на КП	Постоечка пристапна улица	Постоечка фекална канализација
Н=...	Височински коти	Планирана фекална канализација
P+...	Намена на земјиштето и градебите	Постоечка атмосферска канализација
A1.1 - стамбени куќи	А1.1 - стамбени куќи	Противоварни котр хидранти
Опфат за ажурирање	Опфат за ажурирање	ИЗДАРИВАНА ИНФРАСТРУКТУРА
Ниско зеленило на партер со украсни растенија	Ниско зеленило на партер со украсни растенија	Постоечка телекомуникациска инфраструктура

ИЗРАБОТВАЧ ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО

ИЗРАБИТЕЛ САНДРО ИВАНОВ

ДОНОСИТЕЛ ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

ОБЛАСТЕН ПЛАНИРАЧ НАТАЛИЈА ТАШЕВСКА

СОРАБОТНИК НАРТИНА БЕЛКОВСКА

ПРИЛОГ УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ СИНТЕЗЕН ПРИКАЗ

ТЕХ. БРОЈ 0801-04-02/25 **ДАТУМ** 11.2025 **ЛИСТ** 5/5

ЕВЕРЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО СКОПЈЕ

Место за печат:

Изработил: Петровски Дарко геод.инж.

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

Нарачател: Шаип Рамсауер

Деловоден број: 314/5-24

Размер: 1:500

Лист број: 1